



Во средината на црквата се издигнува големо кубе. Пред него се наоѓа камбанаријата со три своа. Се забележува дека камбанаријата е сместена меѓу двете помали кубинџа. Пред да се влезе во црквата, над вратата се гледа прекрасниот изгравирани лик на младиот Великомаченик Свети Георгиј. Во црквата, од двете страни, пред олтарот, се наоѓа по еден огромен камен кџуп.

На шишето со специјалното вино од Кана Галилејска е насликан Крст. На неговата лева и десна страна можат да се забележат два кџупа, во кои слугите полнат вода, а во близина е Исус Христос, кој седи на стол и ја благословува водата која се претвора во вино. Под крстот се насликани двајца младоженци, а над нив е натписот Кана Галилејска.

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Свадбените свечености траеле по неколку дена, и кога снимало вино, младоженецот се нашол во голема непријатност. Тогаш Богородица Му рекла на Синот: "Немаат вино". Исус ѝ одговорил: "Што бараш од Мене, жено? Уште не дошол Мојот час". Но, Неговата мајка била уверена дека Тој ќе помогне и им рекла на слугите: "Сѐ што ќе ви рече, направете!"

### СВАДБАТА НА СИРОМАШНИОТ

Исус им рекол: "Наполнете ги садовите со вода!" И тие ги наполниле до горе. Па, им рекол: "Нацрпете сега и однесете му на старосватот!" И му

на црквата се издигнува големо кубе. Пред него се наоѓа камбанаријата со три своа. Се забележува дека камбанаријата е сместена меѓу двете помали кубинџа. Пред да се влезе во црквата, над вратата се гледа прекрасниот изгравирани лик на младиот Великомаченик Свети Георгиј. Кога се влегува во црквата, од двете страни, пред олтарот, може да се забележи по еден огромен камен кџуп.

Овде монасите покажуваат големо гостопримство. Во посебна просторија ги примаат патниците и ги послужуваат со домашно галилејско вино, во знак на сеќавање на Првото Чудо на Господ Исус Христос - кога на

# ВОДА ПРЕТВОРЕНА ВО ВИНО - ПРВО ИСУСОВО ЧУДО НА КАНА ГАЛИЛЕЈСКА

"Чудесен си Ти, Боже, во светоста Своја" (Псал. 67, 35).

Дојдете и видете ги делата Господови. Дојдете да ја почувствуваме големината на силата Негова. Кажете Му на Бога: колку се чудни и необични делата Твои, Господи. Тој го претвори морето во суво, ги умножи лебовите и рибите, ја претвори водата во вино.

Господовите чуда имаат своја цел: ги поддржуваат Исусовите проповеди, а имаат намера луѓето да ги водат кон верата.

Во Кана Галилејска Господ го направил Своето прво чудо - Претворање на водата во вино.

Кана (Kafr Kana) Галилејска - се наоѓа неколку километри североисточно од Назарет. Во времето на Христос тоа било мало село. Денес Кана е големо галилејско село, со арапски христијани (Арапи со христијанска вероисповед).

**Православната црква "Свети Великомаченик Георгиј"** - таа уште се нарекува и "Црква на стореното чудо" - оваа православна црква не потсетува на едно големо чудо пред околу 2.000 години, кога нашиот Господ Исус Христос со Својата Мајка и апостолите, дошол на свадбата на сиромашниот Симон Зилот, во тогашното мало галилејско село Кана.

однеле. И кога старосватот вкусил од виното, кое настанало од водата, го повикал младоженецот, и му рекол: "Секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат гостите, тогаш полошото; но ти си го зачувал доброто вино за сега".

Така Исус направил почеток на Своите чуда во Кана Галилејска и ја покажал славата Своја; и учениците Негови поверувале во Него (Јован 2, 1-11).


Оваа Црква, која е подигната во знак на сеќавање на гореспомнатото Господово чудо, посветена му е на Светиот Великомаченик Георгиј Победоносец. Во средината

свадбата чудесно ја претворил водата во вино.

На влезот од црковната порта има продавница од која се купува ова манастирско галилејско вино со посебен вкус и се понесува со себе, за спомен на ова Чудо и како подарок на блиските.

Во оваа црква се вршат најсвечени венчавки и многу христијани од разни страни на светот доаѓаат во неа, со цел да добијат Божји благослов за свадбата.

Во близина на црквата, во самиот манастирски двор, има неколку чемпреси и разни дрвја. Манастирот има голем имот со лозје, од кое се добива домашното уникатно манастирско галилејско ви-



КАНА ГАЛИЛЕЈСКА: ПРАВОСЛАВНАТА ЦРКВА "СВ. ВМЧ. ГЕОРГИ" - "ЦРКВА НА СТОРЕНОТО ЧУДО" (ДЕСНО) И ФРАЊЕВСКАТА ЦРКВА "ПРЕТВОРАЊЕ НА ВОДАТА ВО ВИНО" (ЛЕВО)

но од Кана, со необично сладок вкус. Него го произведуваат монасите. Виното од Кана Галилејска е едно од најретките и најпрочуените вина во светот, а се користи во Црквата за причестување, но и во домовите, за поголеми свечености како: за денот на свадба, денот на слава, родени денови итн.

## АПОСТОЛОТ СИМОН ЗИЛОТ

На шишето со специјалното вино од Кана Галилејска е насликан Крст. Од неговата лева и десна страна се гледаат два купа во кои слугите полнат вода, а во близина Исус Христос седи на стол и ја благословува водата која се претвора во вино. Под крстот се насликани двајцата младоженци, а над нив натписот Кана Галилејска. Долу, на левиот агол старосватот ја држи чашата со вкусното ви-

Господ Исус Христос со Својата Мајка и апостолите дошол на свадбата на сиромашниот Симон Зилот, во тогашното мало галилејско село Кана.

Свадбените свечености траеле по неколку дена, и кога снимало вино, младоженецот се нашол во голема непријатност. Богородица тогаш Му рекла на Синот: "Немаат вино". Исус ѝ одговорил: "Што бараш од Мене, жено? Уште не дошол Мојот час". Но, Неговата мајка била уверена дека Тој ќе помогне и им рекла на слугите: "Сè што ќе ви рече, направете!"

но, а на десниот агол се прикажани Христовите ученици со Исус Христос.

**Фрањевската црква "Претворање на водата во вино"** - во близина на Грчката православна црква "Свети Великомаченик Георгиј", се наоѓа парохиска фрањевска црква. Оваа црква ја нарекуваат "Црква на Претворање на водата во вино".

Апостолот Симон Зилот, наречен "Кананит" - младоженецот на свадбата во Кана Галилејска, Св. Симон Зилот, бил роден во Кана Галилејска. Тој лично им бил познат на

Господ Христос и на Неговата Мајка Пресвета Богородица, бидејќи Кана не била далеку од Назарет. Кога Симон се женел, тој ги поканил на својата свадба Господ Исус Христос со Неговите ученици и Пречистата Богомајка и бил удостоен со Нивното присуство. Но, на свадбата снимало вино и Господ ја претворил водата во вино. Кога Симон Зилот го видел ова чудо, поверувал во Господ Христос и оставил сè: и куќата и родителите и невестата, и веднаш тргнал по Него и станал Негов Апостол. (Тој е еден од

дванаесетте големи апостоли.) Поради тоа бил наречен Зилот, што значи: ревнител кон Бога и Евангелието. Откако го примил Светиот Дух, го проповедал Евангелието во Мавританија, во Африка и во Британија и покрстил многу луѓе. Бил мачен од неверниците и на крај распнат на крст, како и неговиот Господ, кој му подготвил нераспадлив венец на славата во бесмртното небесно царство. Распнат е во Абхазија, во Африка, а погребан во градот Никопсија. На местото каде што е распнат Светиот апостол, била подигната Црква, обновена во 1875 година. Моштите на Св. Симон Зилот се наоѓаат во Црквата "Св. Петар" во Рим, под олтарот на Св. Праведен Јосиф.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд**